



**КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

**РЕГИСТРАЦИСКИ
ПРАВИЛНИК**

РЕГИСТРАЦИСКИ ПРАВИЛНИК

НА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

ЧЛЕН 1

(1) Со овој Правилник се уредуваат правилата и постапките за упис и евиденција на клубовите во Кошаркарската Федерација на Северна Македонија, регистрација на играчи, премин на играчи од еден во друг клуб во Република Северна Македонија, преодни рокови за играчи, фузија и раздвојување на клубови, настап на домашни играчи во странски клубови, регистрација и настап на домашни играчи повратници од странство, настап на странски играчи во Република Северна Македонија, право на настап на играчи на натпревари во лигите на Кошаркарска Федерација на Северна Македонија и лиценцирање на кошаркарски тренери.

ЧЛЕН 2

(1) Регистрациската комисија на КФСМ, согласно овој Правилник, во постапките наведени во член 1 одлучува како првостепен орган.

II УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА КЛУБОВИ

ЧЛЕН 3

(1) Клуб кој сака да стане член на КФСМ, на пропишан образец, до Регистрациската комисија на КФСМ поднесува молба за упис.

(2) Клубот што поднесува молба е должен:

1. Во молбата да ги наведе следните податоци:

- 1.1. Целосен назив на субјектот, согласно решението од Централен Регистар на Р. Северна Македонија;
- 1.2. Име под кое клубот ќе се натпреварува во лигите на КФСМ;
- 1.3. Седиште на клубот и адреса за прием на писмена;
- 1.4. Овластено лице за контакт;
- 1.5. Адреса на електронска пошта, телефон и телефакс за службена кореспонденција;
- 1.6. Трансакциска сметка на субјектот;
- 1.7. Единствен даночен број на субјектот;
- 1.8. Матичен број на субјектот.

2. Кон молбата да приложи:

- 2.1. Решение за упис на правниот субјект во Централен регистар на Република Северна Македонија, не постаро од 7 (седум) дена, во оригинал или копија заверена на нотар;
- 2.2. Дисциплински правилник на клубот, кој е во согласност со актите на КФСМ;
- 2.3. Доказ дека поседува Лиценца согласно Правилникот на КФСМ за лиценцен систем и категоризација на клубовите

3. Молбата треба да биде потпишана од овластено лице и на истата да има печат на субјектот

(3) Со поднесување на молбата за упис во КФСМ, клубот се обврзува дека ќе ги почитува Статутот, правилниците и другите нормативни акти на органите и организациите на Кошаркарска Федерација на Северна Македонија, ФИБА Европа, ФИБА и Меѓународниот Олимписки Комитет.

(4) Сите странки се должни, промената на податоците од ст.2 т.1 и т.2 веднаш да ја пријават во КФСМ, во спротивно КФСМ не сноси одговорност за правните последици.

ЧЛЕН 4

(1) Регистрациската комисија на КФСМ на клубот му издава потврда за прием на молбата со која клубот може до Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија да поднесе барање за добивање Решение за вршење дејност – спорт.

(2) По добивање на Решението за вршење дејност – спорт, клубот е должен кон молбата за упис, да го приложи истото во оригинал или копија заверена на нотар.

ЧЛЕН 5

(1) Регистрациската комисија на КФСМ е должна во рок од 7 (седум) дена по прием на молбата со комплетирана документација предметот да го земе во работа и најдоцна 24 часа пред истекот на рокот за пријавување во соодветното натпреварување во КФСМ за претстојната сезона е должна да донесе Решение за упис на клубот како член на КФСМ.

(2) Регистрациската комисија на МКФ решението за упис го доставува до клубот, до Управниот одбор на КФСМ и до Генералниот секретар на КФСМ.

(3) Доколку молбата за упис не ги содржи сите податоци наведени во член 3, став 2, точка 1, или доколку кон неа не се приложени документите наведени во член 3, став 2, точка 2 и член 4 или не содржи потпис и печат согласно чл.3 ст.2 т.3, Регистрациската комисија најдоцна 24 часа пред истекот на рокот за пријавување во соодветното натпреварување во КФСМ за претстојната сезона, ќе донесе Решение со кое молбата ќе ја отфрли како неуредна.

ЧЛЕН 6

(1) По упис на клубот во КФСМ, истиот е должен да се вклучи од почеток на сезоната во првото следно натпреварување, а надлежниот орган на КФСМ е должен тоа да го овозможи.

(2) Доколку клубот не се вклучи од почетокот на сезоната во првото следно натпреварување, Регистрациската комисија на КФСМ по службена должност ќе донесе Решение за бришење на клубот од членство во КФСМ.

ЧЛЕН 7

(1) Во случај на статусна промена на клубовите извршена пред надлежна институција на РСМ, или во случај на предавање на остварено спортско право за натпреварување во одреден степен на натпреварување, како и во случај на Фузија на два или повеќе клуба, Регистрациската комисија на КФСМ на барање на клубовите ќе издаде писмена согласност само доколку во прилог на барањето биде доставена изјава за превземање на сите права и обврски од страна на клубот кој бара согласност или меѓусебен договор во кој клубот што ги превзема остварените спортски права за натпреварување, задолжително ги превзел сите права и обврски од клубот кој ги предава остварените спортски права за натпреварувања.

(2) Изјавата и договорот задолжително мора да бидат заверени со потпис и печат од овластените лица на сите страници на изјавата односно договорот.

ЧЛЕН 8

(1) Членството на клубот во КФСМ престанува со:

1. Престанок на клубот како правно лице;
2. Доброволно истапување од членство на КФСМ на клубот со поднесување на изјава за испис од членство;
3. Забрана за вршење на дејност изречена од надлежен државен орган;
4. Одлука на Управен одбор на КФСМ, доколку клубот делува спротивно на Статутот и актите на КФСМ;
5. Одлука на Регистрациска или друга комисија на КФСМ, доколку клубот и покрај едно писмено предупредување и понатаму делува спротивно на Статутот и актите на КФСМ.
6. Неучество на клубот во натпреварувањата на КФСМ во 2 (две) последователни сезони.

ЧЛЕН 9

(1) Во случај на постоење на било која од причините наведени во член 8 од овој правилник, Регистрациската комисија на КФСМ, најдоцна во рок од 30 дена од настанување на причината, по службена должност ќе донесе Решение за бришење на клубот од членство во КФСМ.

(2) Регистрациската комисија на КФСМ, решението од ст.1 ќе го достави до клубот, Управниот одбор на КФСМ и Генералниот секретар на КФСМ.

ЧЛЕН 10

(1) Генералниот секретар на КФСМ, преку Техничкиот секретар и канцелариската служба води регистар на клубови членки на КФСМ и за секој клуб води досие со целокупната документација од моментот на упис на клубот.

III РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ

ЧЛЕН 11

(1) Правата и обврските при регистрација, премин и настап на играчите се регулираат врз основа на следните начела:

1. Играчот доброволно го избира клубот каде ќе настапува;
2. При склучување на договор помеѓу играчот и клубот, обврска на клубот е играчот да го запознае со Статутот и актите на КФСМ, како и актите и правилниците на клубот;
3. Односот помеѓу играчот и клубот, се регулира со Договор склучен помеѓу играчот и клубот, задолжително евидентиран во КФСМ;
4. Настапот на играчи во странство и настап на странци во натпреварувањата на КФСМ може да се ограничи со цел да се заштити интересот на македонската кошарка;
5. Сите други права се регулираат со овој Правилник и општите акти на КФСМ, а одредбите во договорот не смеат да бидат во спротивност со овој Правилник.
6. При регистрација на играчите од сите возрасти, задолжително се доставува лекарско уверение за здравствената состојба на играчот, што се обновува два пати годишно, односно пред почеток на сезоната и уште еднаш на половина од сезоната, пред почеток на вториот дел од натпреварувањето во кое учествува играчот.

ЧЛЕН 12

(1) Играчот доброволно го избира клубот во кој ќе настапува и со клубот потпишува Договор во кој изразува слободна волја да биде регистриран и да настапува за клубот, изјавува дека ги прифаќа нормативните акти на клубот, актите на КФСМ, на ресорната државна институција, ФИБА Европа, ФИБА и Меѓународниот Олимписки Комитет и се обврзува да ги почитува принципите на општиот спорски кодекс.

ЧЛЕН 13

(1) Секој клуб е должен во пропишан рок, до Регистрациската комисија на КФСМ да достави листа на играчи кои ќе настапуваат за клубот.

(2) Клубот што сака да регистрира играчи поднесува писмено барање на пропишан образец до Регистрациската комисија на КФСМ.

(3) Клубот кон барањето приложува:

1. ЗА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА – ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ ДО 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ) ГОДИНИ

(се однесува на играчи кои за прв пат се запишуваат во регистарот на играчи на КФСМ, а нивниот упис се врши во текот на целата година):

- 1.1. Договор за тренинг и настап, склучен помеѓу клубот и родител/старател на играчот(за играчи до 14 години);
- 1.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Северна Македонија, не постаро од 1 (еден) месец; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението);
- 1.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увид (доколку играчот нема пасош, тогаш ученичка книшка или друг документ за лична идентификација со фотографија).
- 1.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од 1 (еден) месец;
- 1.5. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ,бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 1.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 1.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

2. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ ОД 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ)ДО 18 (ОСУМНАЕСЕТ) ГОДИНИ:

- 2.1. Договор за спортско усовршување склучен помеѓу клубот и родител/старател на играчот;
- 2.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Северна Македонија, не постаро од 1 (еден) месец; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)
- 2.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увид(доколку играчот нема пасош, тогаш лична карта, ученичка книшка или друг документ за лична идентификација со фотографија);

- 2.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од 3 (три) месеци;
- 2.5. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 2.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 2.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.
- 2.8. Потпишана изјава на образец од КФСМ за согласност за допинг тест контрола.

3. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СО ВОЗРАСТ НАД 18 (ОСУМНАЕСЕТ) ГОДИНИ:

- 3.1. Договор склучен помеѓу играчот и клубот;
- 3.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Северна Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)
- 3.3. Фотокопија од важечки пасош и оригинал пасош на увиддоколку играчот нема пасош, тогаш лична карта, ученичка книшка, студентски индекс или друг документ за лична идентификација со фотографија);
- 3.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;
- 3.5. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 3.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 3.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање на 3 (три) примероци на Договорот.
- 3.8. Потпишана изјава на образец од КФСМ за согласност за допинг тест контрола.

4. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ КОИ ПРЕМИНУВААТ ОД КЛУБ ВО КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

- 4.1. Договор на играчот со претходниот клуб чиј рок е истечен или согласност за спогодбено раскинување на договорот со претходниот клуб или правосилна одлука за раскинување на договорот со претходниот клуб донесена од Регистрациската комисија на КФСМ.
- 4.2. Договор склучен помеѓу играчот и клубот во кој преминува;
- 4.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Северна Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението)
- 4.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;
- 4.5. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
- 4.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;
- 4.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање на 3 (три) примероци на Договорот.

5. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМАШНИ ИГРАЧИ КОИ ПРЕМИНУВААТ ОД КЛУБ ВО СТРАНСТВО ВО КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

- 5.1. Согласно – Сертификат (**FIBA LETTER OF CLEARANCE**) од кошаркарската федерација на државата во која играчот последен пат настапувал, односно бил лиценциран за настап.
- 5.2 Договор склучен помеѓу играчот и клубот во кој преминува;
- 5.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот од овластена установа за спортска медицина во Република Северна Македонија, не постаро од 3 (три) месеци; (може да биде доставено и дополнително, но нема да биде издадена лиценца за настап се до доставување на Уверението);
- 5.4. Две фотографии, 3x2,5 см, не постари од шест месеци;

5.5. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);

5.6. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;

5.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање – заверка во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

5.8. Потпишана изјава на образец од КФСМ за согласност за допинг тест контрола.

6. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ ВО КЛУБОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

6.1. Потпишан договор помеѓу играчот и клубот;

6.2. Копија од пасош на играчот;

6.3. Две фотографии 3x2,5 см не постари од 6 (шест) месеци;

6.4. Уверение за извршен лекарски преглед на играчот во кој ќе биде вклучен СИДА тест од овластена установа во РСМ, не постаро од 6 (шест) месеци;

6.5. Сертификат (Letter of clearance) од кошаркарската федерација на државата каде последен пат настапувал (КФСМ, по службена должност);

6.6. Изјава – Согласно дека КФСМ може да врши обработка на личните податоци на играчот и да ги користи за свои потреби согласно Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (Службен Весник на РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);

6.7. Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање – заверка во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот;

6.8. Полиса за осигурување на играчот од повреди настанати на тренинзи и натпревари;

6.9. Потпишана изјава на образец од КФСМ за согласност за допинг тест контрола.

7. ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ:

7.1. Секој клуб што има право да регистрира странски играч, должен е со пријавата да ја достави комплетната документација најдоцна до 24 часа пред првенствен или КУП натпревар на екипата до почетокот на вториот дел на натпреварувачката сезона;

7.2. Заедно со оваа документација до канцеларијата на КФСМ клубот доставува и барање за сертификат од федерацијата каде играчот настапувал пред потпишување на договорот.

7.3. Постапката за обезбедување на сертификат се води на ниво на федерации или преку ФИБА и ФИБА Европа, согласно утврдени прописи и рокови.

7.4. Играчот добива право на настап веднаш по издавање на натпреварувачка лиценца од КФСМ.

ЧЛЕН 14

(1) Регистрациската комисија на КФСМ е должна во рок од 7 (седум) дена по прием на пријавата во КФСМ да отпочне постапка за регистрација на играчите, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен кога заради природата на постапката е потребен и подолг период.

(2) Доколку документацијата доставена кон пријавата не е комплетна или е спорна, Регистрациската комисија на КФСМ ќе донесе Решение со кое ќе ја отфрли пријавата како неуредна.

(3) Сите Решенија за регистрирани или нерегистрирани играчи, се објавуваат во билтените на Регистрациската комисија на КФСМ, кои се објавуваат на официјалната интернет страна на КФСМ, како официјално гласило на федерацијата.

(4) Регистрација и настап на играчот се дозволени по правосилност на одлуката на Регистрациската комисија на КФСМ.

ЧЛЕН 15

(1) Регистрациската комисија на КФСМ, преку техничката служба на КФСМ, води евиденција на регистрирани играчи со следните податоци:

1. Реден број на регистрацијата;
2. Датум на регистрацијата;
3. Име и презиме на играчот;
4. Датум и место на раѓање на играчот;
5. Единствен матичен број на играчот;

6. Единствен матичен кошаркарски број;
7. Место и адреса на живеење на играчот;
8. Име на клубот каде се регистрира играчот.

ЧЛЕН 16

- (1) За секој регистриран играч, Регистрациската комисија на КФСМ издава натпреварувачка лиценца, согласно на степенот на натпреварување.
- (2) Лиценцата се издава најдоцна до крајот на пропишаниот преоден рок.
- (3) Секоја лиценца има важност додека е на сила договорот склучен помеѓу играчот и клубот.
- (4) Издавањето, содржината, изгледот и таксата за издавање на лиценцата ги пропишува Управниот одбор на КФСМ.

ЧЛЕН 17

- (1) Играч може да биде регистриран најмногу за 2 (два) клуба со еден остварен трансфер во текот на една натпреварувачка сезона.
- (2) Играч кој ќе потпише договор за два или повеќе клуба во ист преоден рок, подлежи на дисциплинска одговорност и останува член на клубот со кого прв го потпишал договор.
- (3) Играчот кој има важечки договор, а потпишал договор со друг клуб во друг преоден рок, ќе биде суспендиран и истиот нема право на настап се додека не се утврди дисциплинската одговорност. Таквиот играч останува член на клубот со кој има важечки договор, а договорот што го потпишал со другиот клуб е неважечки.

IV ДОГОВОР

ЧЛЕН 18

- (1) Меѓусебните права и обврски на играчот и клубот се регулираат со Договор.
- (2) Сите договори се евидентираат во КФСМ под сериски број и се потпишуваат во канцеларијата на КФСМ пред овластено лице на КФСМ, од страна на играчот и овластен претставник на клубот. Доколку играчот кој потпишува договор е малолетен, тогаш задолжително е присуство и потпис од негов родител/старател.
- (3) Договорот треба да биде составен во 3 (три) еднообразни примероци, од кои, еден примерок за играчот, еден примерок за клубот и еден примерок за КФСМ.
 - (3.1) Во случај кога играчот или клубот ќе ја загубат својата копија од Договорот, канцеларијата на КФСМ ќе издаде валидно заверена копија по писмено барање на барателот, со приложена уплата на такса од 3.000 денари во машките лиги, сениорски и младински и 1.500 денари во женските лиги, сениорски и младински.
- (4) Дополнителен договор склучен помеѓу ист играч и ист клуб кој не е евидентиран во КФСМ, за временски период со кој е опфатен и периодот за кој е склучен евидентираниот договор, а во кој договор или во дел од него е регулиран ангажман во кошаркарскиот спорт, ќе произведува правно дејство и ќе биде признаен од надлежните тела на КФСМ, а ќе биде евидентиран со истиот сериски број како анекс на претходниот договор.

ВИДОВИ ДОГОВОРИ

ЧЛЕН 19

(1) ДОГОВОР ЗА ТРЕНИНГ И НАСТАП (до 14 години)

1. Играчот со возраст до 14 (четиринаесет) години е должен со клубот каде одбрал да тренира и за кого ќе настапува да потпише договор за тренинг и настап.
2. Овој договор се потпишува при прва регистрација за клуб и воведување на евиденција во КФСМ. Договорот се потпишува со важност до сезоната во која играчот полни 14 (четиринаесет) години.
3. Со овој договор се регулира правото на настап на играчот во лигите каде настапува, како и правата и обврските помеѓу играчот и клубот.
4. Освен во случај кога е посебно наведено во договорот, за играчите кои со клубот склучуваат договор за тренинг и настап се смета дека плаќаат членарина и дека се слободни во секое време да го раскинат договорот за тренинг и настап со клубот и во пропишаните преодни рокови да остварат трансфер во друг клуб без обештетување, согласно со Член 17.1. од овој Правилник.

5. Играчот кој има договор за тренинг и настап (до 14 години), може да настапува и за екипа од повозрасна категорија од истиот клуб со кој има договор, доколку клубот има пријавен настап на таква екипа и доколку е во согласност со Пропозициите за натпреварување во младинските лиги.

(2) ДОГОВОР ЗА СПОРТСКО УСОВРШУВАЊЕ (14–18 години)

1. Играчот е должен првиот договор за спортско усовршување да го потпише со клубот чиј член е во годината во која полни 14 (четиринаесет) години, со важност од наредните 4 (четири) сезони.

2. Играч на возраст поголема од 14 (четиринаесет) години, кој прв пат потпишува договор за спортско усовршување со клуб, го потпишува договорот со важност заклучно со сезоната во која играчот полни 18 (осумнаесет) години.

3. Во овој договор задолжително треба да биде назначено дали играчот плаќа или не плаќа членарина за време на својот престој во клубот со кој потпишува договор за спортско усовршување.

4. Доколку во договорот не е посебно наведено дали играчот плаќа или не плаќа членарина, во постапките на Регистрациска или други комисији на КФСМ, ќе се смета дека играчот плаќа членарина.

(3) ПРВ ДОГОВОР ЗА СЕНИОРИ (18–22 години)

1. Играчот е должен првиот сениорски договор да го склучи со клубот чиј член е во годината во која полни 18 (осумнаесет) години, со важност од наредните 4 (четири) сезони.

2. Играч на возраст поголема од 18 (осумнаесет) години, кој треба да потпише прв сениорски договор, го потпишува договорот со важност заклучно со сезоната во која играчот полни 22 (дваесет и две) години.

(4) ДОГОВОР ЗА СЕНИОРИ (постари од 22 години)

1. Договорите за сениори се склучуваат со важност од најмалку една натпреварувачка сезона, од месец Септември заклучно со месец Јуни.

ЧЛЕН 20

(1) Во рокот за кој се склучени договорите не се смета временскиот период:

1. Кога играчот е под казна подолга од 3 (три) месеци забрана за играње, изречена од страна на органи на КФСМ;
2. Кога играчот е под казна подолга од 3 (три) месеци изречена од клубот, а потврдена од органите на КФСМ;
3. Во кој играчот настапувал во друг клуб кој не е член на МКФ, без согласност на својот клуб;
4. Поминат на школување во странство, со одобрение на клубот;
5. Кога е на сила правосилна судска одлука со казна затвор подолга од 3 (три) месеци.

ЧЛЕН 21

(1) Во зависност од степенот на натпреварување, секој клуб може да има склучено ограничен број договори и тоа:

1. ЗА ПРВА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ најмногу со 16 (шеснаесет) домашни играчи сениори и неограничен број странски играчи.

- 1.1. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.2. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

2. ЗА ВТОРА ЛИГА МАЖИ најмногу со 18 (осумнаесет) домашни играчи сениори.

- 1.1. Во втора лига мажи е забранет настап на странски играчи
- 1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.3. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

3. ЗА ВТОРА ЛИГА ЖЕНИ најмногу со 18 (осумнаесет) домашни играчи сениори.

- 1.1. Во втора лига жени е забранет настап на странски играчи.

- 1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.4. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

4. ЗА ТРЕТА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ најмногу со 18 (осумнасет) домашни играчи сениори.

- 1.1. Во третата лига е забранет настап на странски играчи.
- 1.2. Играчи кои имаат потпишано договор со клубот за настап во младинските категории (младинска лиценца), имаат право на настап за сениорската екипа со младинската лиценца. Таквите играчи не мора да се наоѓаат на списокот на сениорската екипа.
- 1.3. Во случај на фузија на два клуба во сениорска конкуренција, играч од младински категории може да настапува со младинска лиценца за сениорската екипа, само за екипата/клубот со кој играчот има потпишан договор.

5. ЗА МЛАДИ КАТЕГОРИИ најмногу со 18 (осумнасет) домашни играчи во секоја младинска категорија, утврдена од УО на КФСМ.

- 1.1. Играч кој има потпишано договор со клубот за настап во младинска лига (младинска лиценца), има право на настап за најмногу 2 (две) категории во младинските екипи на клубот доколку ги исполнува условите за возраст и задолжително треба да се наоѓа на листата на играчи за настап на соодветните две категории младински екипи.
- 1.2. Играч кој има потпишано договор со клубот за настап во сениорска лига (сениорска лиценца), има право на настап за најмногу 2 (две) категории во младинските екипи на клубот доколку ги исполнува условите за возраст и задолжително треба да се наоѓа на листата на играчи за настап на соодветните две категории младински екипи.
- 1.3. Во случај на фузија на два клуба, играч од младински категории може да настапува за младинска екипа само за клубот со кој играчот има потпишан договор.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЧЛЕН 22

- (1) Доколку играчот и клубот не ги исполнуваат обврските утврдени со договорот, секој од нив може да бара раскинување на договорот.
- (2) Барање за раскинување на договорот, на пропишан образец, со прецизно и уредно наведени причини за раскинување на договорот и со прилог докази за сите наводи, доколку барателот поседува докази за истакнатите наводи, се поднесува до Регистрациската комисија на КФСМ. Заедно со барањето, барателот е должен да достави доказ за уплата на такса за раскин на договор, во износ од 3.000 денари во машките лиги, сениорски и младински и 1.500 денари во женските лиги, сениорски и младински.
- (3) Играчот е должен кон барањето за раскинување на договорот да достави доказ дека копија од барањето за раскинување на договорот доставил до клубот кој е договорна страна во договорот чие раскинување се бара.
- (4) Регистрациската комисија на КФСМ е должна во рок од 3 дена по прием на барањето за раскинување на договор, предметот да го земе во работа, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен кога заради природата на постапката е потребен и подолг период.
- (5) Регистрациската комисија врз основа на расположливите докази, со решение може:
 1. Да го уважи барањето за раскинување на договорот како основано; или
 2. Да го одбие барањето за раскинување на договорот како неосновано.
- (6) Доколку Регистрациската комисија на КФСМ утврди дека барањето на подносителот е неуредно и нејасно, ќе го задолжи подносителот во краток рок да го уреди и прецизира барањето, за да може по истото да се постапува.
- (7) Барањето за раскинување на договорот кое подносителот во дадениот рок нема да го уреди и прецизира, Регистрациската комисија на КФСМ со решение ќе го отфрли како неуредно.
- (8) Одлуката на Регистрациската комисија на КФСМ донесена по барањето за раскинување на договорот се доставува до играчот и до клубот.

ВПРЕМИН ОД КЛУБ ВО КЛУБ

ЧЛЕН 23

(1) Играт со возраст над 18 (осумнаесет) години (сениор), може да премине од клуб во клуб за време на единствениот преоден рок, кој започнува од 15 Јуни и завршува 24 (дваесет и четири) часа пред почетокот на вториот дел на натпреварувањето на тековната сезона.

1. За Прва Лига мажи, кога во систем на натпревари во една сезона има Суперлига и Плеј–аут лига, тогаш за втор дел на натпреварувањето се смета почетокот на Суперлига/Плеј–аут лига.
2. За сите натпреварувања во кои не постои Суперлига/Плеј Аут лига, за втор дел од првенството ќе се смета почетокот на вториот круг од натпреварувањето во лига (дома–гости).
3. Рок за поднесување пријавна листа за сите сениорски категории, согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи, е најдоцна до 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.
4. Денот на завршување на преодните рокови го објавува Регистрациската комисија на КФСМ, согласно со почетокот на вториот дел од натпреварувањето, утврден со календарот за натпреварување за секоја лига одделно.

(2) Играт со возраст од 14 (четирнаесет) до 18 (осумнаесет) години (младинци), може да премине од клуб во клуб за време на летен и зимски преоден рок.

1. Летниот преоден рок за играчи од 14 до 18 години, започнува на 15 Јуни и завршува на 15 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.
2. Зимскиот преоден рок за играчи од 14 до 18 години започнува најдоцна на крајот на Јануари, трае 5 дена, од понеделник до петок, а датумот го одредува Регистрациската комисија на КФСМ.
3. Рок за поднесување на пријавна листа со играчи од 14 до 18 години, согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи, е најдоцна 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

(3) Играт со возраст до 14 (четирнаесет) години (помлади кадети), може да премине од клуб во клуб за време на летен и зимски преоден рок.

1. Рок за поднесување пријавна листа во сите категории на помлади кадети (до 14 години), согласно со одредбите од главата за регистрација на играчи е најдоцна до 1 Септември пред почетокот на натпреварувачката сезона.

(4) Регистрациската комисија на КФСМ издава Билтен, најдоцна 7 (седум) дена по истекот на рокот за поднесување Пријавна листа за играчи за претстојната сезона.

(4) Игралите помлади од 18 (осумнаесет) години, можат да остварат право за настап за друг клуб и по завршување на пропишаниот зимски преоден рок, само доколку направат премин во сениорски клуб и клубот ги стави на листата на сениори. Игратот нема право да биде ставен на младинската листа на клубот, а настапот во младинските лиги за новиот клуб ќе го оствари со доставување на листа на одобрени играчи – сениори, на која се наоѓа споменатиот играт и соодветната лиценца за млади играчи.

ЧЛЕН 24

(1) Играт кој има склучено договор со клуб, а не се наоѓа на Пријавна листа на клубот за наредната сезона доставена до 1 Септември, или клубот е исклучен од натпреварување, или клубот престанал да се натпреварува од било која причина, своето право на премин од клуб во клуб игратот може да го оствари најдоцна до денот на завршување во соодветниот преоден рок.

(2) Играт регистриран во сениорска екипа, кој го раскинал договорот со клубот, може да оствари само еден премин во друг клуб, до 24 часа пред било кој натпревар од првиот дел од натпреварувањето во тековната сезона, односно до последниот ден од единствениот преоден рок.

(3) Не се смета за премин од клуб во клуб, доколку игратот не остварил настап за клубот, затоа што клубот бил исклучен, или се откажал, или од било која друга причина не го започнал натпреварувањето во тековната сезона. Во таков случај, игратот е слободен да потпише со било кој друг клуб и дополнително да оствари премин во уште еден клуб, согласно одредбите од овој правилник.

(4) Не се смета за премин од клуб во клуб, ако игратот кој има склучено договор со клубот, а не се наоѓа на пријавната листа на тој клуб пред почетокот на тековната сезона (заради што договорот меѓу игратот и тој клуб престанува да важи), потпише договор со друг клуб во тековната сезона. Во таков случај, игратот е слободен да

потпише договоро со било кој друг клуб и дополнително да оствари премин во уште еден клуб, согласно одредбите од овој Правилник.

(5) Игравч не може да настапува за два клуба во едно исто коло од сезоната.

(6) Ако клубот нема слободно место на пријавната листа за тековната сезона, може да ослободи место со раскинување на договор со некој од играчите на листата.

(7) За странски играчи важат одредбите од Глава IX од овој Правилник.

(8) Екипа во младинските лиги на КФСМ има право да изврши најмногу 3 (три) измени на играчи во листата на регистрирани играчи со право на настап, само во првиот дел од првенството во тековната сезона.

(9) Играчите во младинските лиги на КФСМ, кои ќе бидат избришани од пријавната листа на клубот добиваат статус на слободни играчи со право на премин во друг клуб без обештетување, согласно одредбите на овој Правилник.

ЧЛЕН 25

(1) Право на премин од клуб во клуб има:

1. Игравч на кого му истекол договорот и не сака да потпише нов договор со дотогашниот клуб;
2. Игравч кој спогодбено го раскинал договорот со дотогашниот клуб;
3. Игравч кому со правосилна одлука на надлежен орган на КФСМ му е раскинат договорот со дотогашниот клуб;
4. Игравч кој не е на списокот на играчи на клубот за наредната сезона;
5. Игравч чиј клуб не се пријавил за натпреварување, се откажал од натпреварување, е исклучен од натпреварување или се откажал од натпреварување од било која причина;
6. Игравч до 14 години, без обештетување, освен ако тоа не е регулирано во договорот за тренинг и настап;
7. Игравч од 14 до 18 години, кој има договор за спортско усовршување со одреден клуб, има право да оствари премин во друг клуб во земјата, под следниве услови:

7.1. Ако играчот плаќал во клубот за своето спортско усовршување и ако за тоа достави соодветна документација, има право на премин во друг клуб во земјата, без обештетување кон дотогашниот клуб и тоа само еднаш во текот на една натпреварувачка сезона.

7.2. Ако играчот не плаќал во клубот за своето спортско усовршување има право на премин во друг клуб во земјата, само со соодветно обештетување. Доколку во меѓусебниот договор за спортско усовршување не е регулирана сумата за обештетување, тогаш се пресметува според следните принципи:

7.2.1. 12.000,00(дванаесет илјади) денари, за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на КФСМ, односно по 1200,00 денари за секој месец;

7.2.2 24.000,00(дваесет и четири илјади) денари за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на КФСМ, ако притоа е лиценциран од ФИБА Европа за соодветна младинска селекција на Северна Македонија, од кои 75% од обештетувањето оди на сметка на дотогашниот клуб, а 25% на сметка на КФСМ. Во пресметките се зема в предвид секоја сезона, по чие завршување играчот се наоѓа на список на национална селекција.

7.2.3 48.000,00(четириесет и осум илјади) денари за секоја одиграна сезона (Септември – Јуни) во младинските лиги на КФСМ, ако притоа е лиценциран од ФИБА Европа за соодветната селекција на Северна Македонија и се наоѓа на листата од 12 кошаркари кои настапиле на соодветното младинско Европско првенство, од кои 75% од обештетувањето оди на сметка на дотогашниот клуб, а 25% на сметка на КФСМ. Во пресметките се зема в предвид секоја сезона, по чие завршување играчот се наоѓа на список на национална селекција.

7.2.4. Доколку се работи за меѓународен трансфер, погоре споменатите износи се удвојуваат, односно се множат со коефициент 2 (два).

7.2.5. Пресметување на висината на обештетувањето врши Регистрациската комисија на КФСМ. Периодот за пресметување на обештетувањето започнува од месец Февруари 2010, кога се донесени одредбите за обештетување. Обештетувањето се пресметува за цела сезона (вкупно 10 месеци-од месец Септември заклучно со месец Јуни), без оглед на вкупното време (денови, седмици, месеци) кое играчот го минал во клубот. Во случај кога играчот плаќал месечна членарина во клубот, обештетувањето се пресметува само за периодот за кој нема да достави доказ за уплата на месечната членарина и тоа на следниот начин: Сумата предвидена за обештетување се дели на 10 (десет) месеци и добиениот износ се множи со бројот на месеци за кои нема доказ за уплатена членарина.

7.2.6 Доколку играч, кој се стекнал со право на репрезентативец, односно е лиценциран од ФИФА за соодветна селекција, **побара раскин на договор во тек на сезона**, во пресметките за обештетувањето ќе се пресметува согласно став 7.2.2. и став 7.2.3. од Член 25.

Играчот го поседува стекнатото право на репрезентативец кое може да го загуби единствено ако по завршувањето на тековната сезона не се најде на ниедна од листите од 24 или 12 играчи лиценцирани од ФИФА за било која национална селекција.

7.2.7. Доказот за извршено плаќање на утврденото обештетување од било кој субјект со ознака за кого и за што се однесува уплатата, се доставува до канцеларијата на КФСМ.

7.2.8. Клубот кој треба да биде обештетен, може да се откаже од тоа побарување со писмена изјава уредно потпишана од овластено лице на клубот и заверена со печат, и таквата изјава треба уредно да се достави до канцеларијата на КФСМ.

VI ФУЗИЈА НА КЛУБОВИ

ЧЛЕН 26

(1) Фузија на клубови во натпреварувањата на КФСМ е здружување на два или повеќе клуба со договор за фузија во писмена форма, заради остварување на нивните цели во интерес на нивниот и развојот на кошарката.

(2) Кон барањето за фузија, клубовите се должни во роковите предвидени во овој член, до Регистрациската комисија на КФСМ да го достават Договорот за фузија во оригинал во потребен број примероци (по еден за секој клуб учесник во фузијата и еден за КФСМ). Договорот интерно ќе се евидентира во регистарот на КФСМ откако ќе биде приложен доказ за уплата на административна такса во висина од 2.000,00 денари.

(3) Регистрациската комисија на КФСМ е должна најдоцна во рок од 3 дена од поднесување на барањето, предметот да го земе во работа, а постапката треба да заврши во рок од 15 дена од денот на земање на предметот во работа, освен доколку заради природата на постапката е потребен и подолг период.

(4) Договорот за фузија склучен помеѓу два или повеќе клуба за КФСМ произведува правно дејство откако истиот ќе биде одобрен со решение на Регистрациската комисија на КФСМ.

(5) Во моментот кога фузијата е одобрена со решение на Регистрациската комисија на КФСМ, клубовите кои се фузираат продолжуваат да ги остваруваат своите права и обврски кон КФСМ како еден клуб–субјект, односно, согласно меѓусебниот договор за фузија преку избран овластен претставник и потписник, избран име–назив на клубот, печат, сметка во деловна банка во Република Северна Македонија, контакти, седиште и поштенска и електронска адреса на клубот кој во иднина ќе биде претставник пред КФСМ.

(6) Клубот претставник од фузираните клубови, согласно договорот за фузија, продолжува да се натпреварува во една од сениорските лиги на КФСМ, додека останатите клубови, учесници во фузијата, можат да продолжат посебно да се натпреваруваат во младинските лиги на КФСМ како посебни правни субјекти. Клубовите учесници во фузијата немаат право да се натпреваруваат во сениорските лиги се додека договорот за фузија е на сила.

(7) Во договорот за фузија, задолжително треба да стои одредба за начинот на евентуално раздружување, во која прецизно е објаснето која од екипите со каков натпреварувачки статус ќе продолжи по настанатото раздружување, прецизна одговорност на субјектите во однос на финасиските делувања – приходи од членарини, приходи од маркетинг на лигите, награди по пласман во лигите на КФСМ и друго, како и расходи во однос за натпреварување, котизации, казни, лиценцирање и друго согласно Правилниците и Пропозициите за натпреварување и други акти, како и според одлуки на овластени тела на КФСМ.

(8) Фузија на клубови може да има правно дејство во системот на натпреварување на КФСМ ако се изврши најдоцна до 24 часа пред истекот на рокот за поднесување на пријавни листи за претстојната сезона.

(9) Фузија на клубови извршена по овој рок може да има правно дејство во системот на натпреварување на М КФСМ КФ од наредната сезона.

VII ИГРАЊЕ ВО СТРАНСТВО

ЧЛЕН 27

(1) Играчите стекнуваат право на играње во странство по добивање на согласност од клубот и издадена согласност-сертификат од страна на КФСМ.

ЧЛЕН 28

(1) Барањето за издавање на согласност за играње во странство се поднесува до Регистрациската комисија на КФСМ преку канцеларијата на КФСМ, а комплетната документација треба да содржи:

1. Барање од кошаркарската федерација каде припаѓа тој клуб, упатено до КФСМ;
2. Согласност на клубот за играње во странство, доколку договорот не е истечен;
3. Уплата на административна такса за излезно писмо (FIBA Letter of clearance), во висина од 100 евра.

ЧЛЕН 29

(1) Меѓународен трансфер на играчи до 18 години возраст не е дозволен, освен во специјален случај кога со писмена согласност на клубот, овластено лице на КФСМ издава сертификат за играње во странство, врз основа на одредбите пропишани во актите на ФИБА и во овој Регистрациски правилник на КФСМ;

(2) За играчи постари од 18 години, согласност-сертификат за играње во странство се издава од овластено лице на КФСМ, врз основа на одредбите пропишани во актите на ФИБА и во овој Регистрациски правилник на КФСМ.

(3) КФСМ издава согласност-сертификат под услов играчот што заминува во странство да потпише изјава дека во секое време ќе биде на располагање за натпревари и подготовки за репрезентацијата на Северна Македонија.

(4) Одлука за играње во странство донесува Регистрациската комисија на КФСМ во рок од седум (7) дена од денот на доставување на комплетната документација.

VIII ВРАЌАЊЕ НА ИГРАЧИ ОД СТРАНСТВО

ЧЛЕН 30

(1) Играч кој добил согласност за играње во странство во тековната натпреварувачка сезона може да се врати за настап во домашното првенство со комплетна документација најдоцна до завршување на преодниот рок.

1. Играч кој веќе остварил еден трансфер во домашното првенство во тековната сезона, а потоа направил и меѓународен трансфер, може да биде регистриран како повратник од странство само за клубот од каде ја добил согласноста за играње во странство и тоа најдоцна до завршување на преодниот рок.

2. Играч може да се врати да настапува во домашното првенство со клуб со кој ќе потпише договор, само доколку остварил ангажман во клуб во странство и притоа одиграл најмалку 4 (четири) првенствени или куп натпревари за клубот во странство.

IX НАСТАП НА СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ

ЧЛЕН 31

(1) За странски играч ќе се смета доколку играчот нема државјанство на Република Северна Македонија.

ЧЛЕН 32

(1) На натпреварите за КУП на РСМ, секој клуб учесник има право на регистрирање и настап со странски играчи, согласно одредбите пропишани во овој правилник.

(2) Клуб кој има право да регистрира странски играчи, пријавата за регистрација со комплетна документација мора да ја достави преку канцеларијата на КФСМ до Регистрациската комисија на КФСМ, најдоцна до 24 часа пред било кој натпревар до почеток на вториот дел на првенството.

(3) Клубот може неограничено да врши замена на странски играчи.

(4) Странски играч може да оствари 1 (еден) премин од клуб во клуб во земјата до крајот на првиот дел од првенството.

(5) Клуб од прва лига мажи има право на пријавување и настап на најмногу 4 (четири) странски играчи во составот на еден натпревар, со настап не помалку од 2 (два) домашни играчи во игра на целиот натпревар до завршување на регуларниот дел, супер лигата и плеј-аут натпреварите. Во плеј-оф натпреварите (полуфинале и финале) како и во полуфиналните и финалниот натпревар во Купот нема да има ограничување на бројот на домашни или странски играчи на терен во текот на целиот натпревар.

(6) Клуб во Прва лига жени има право на пријавување и настап со најмногу два (2) странски играчи на еден натпревар.

(7) Странски играчи до 18 години возраст кој има престој во РСМ по основа на школување или привремена работа на родителите, може да биде регистриран како домашен играч и да настапува во соодветна млада категорија на натпреварување, со специјална дозвола од Регистрациската комисија на КФСМ.

ЧЛЕН 33

(1) Странски играч кој настапува за клуб во Република Северна Македонија и во текот на сезоната стекне право на настап за репрезентацијата на Северна Македонија, стекнува право за својата екипа да настапува како домашен играч, доколку биде регистриран пред почеток на вториот дел на првенството.

(2) Доколку клубот има регистрирано максимален број на домашни играчи, тогаш клубот има право на своја штета да му го раскине договорот на еден играч од листата на веќе регистрираните играчи, на начин што е должен во целост да го обештети играчот согласно условите предвидени во договорот, а играчот се стекнува со својство на слободен играч.

ЧЛЕН 34

(1) За секоја регистрација на странски играч клубот е должен да уплати во КФСМ сума во износ кој одговара на сумата за која клубот или федерацијата има задолжение од страна на ФИБА, согласно документ добиен од ФИБА.

X НАСТАП НА ИГРАЧИТЕ

ЧЛЕН 35

(1) На натпревари од сите степени на натпреварување како и КУП натпревари, играчите може да настапуваат само ако поседуваат соодветна лиценца, која ја издава Регистрациската комисија на КФСМ.

ДВОЈНА ЛИЦЕНЦА

ЧЛЕН 36

(1) Играч до 21 година возраст, кој има право да настапува во сениорските лиги на КФСМ, може да настапува во друг клуб што се натпреварува во понизок ранг на натпреварување, со издавање на двојна лиценца, врз основа на писмена согласност на клубот каде играчот е регистриран.

Ако клубот што ја издава согласноста за двојна лиценца има младинска екипа, сите играчи што имаат право за настап за тој клуб во младинските лиги, без оглед дали се наоѓаат на сениорската листа или не, можат да настапуваат со двојна лиценца за друг сениорски клуб од понизок ранг.

(2) Еден клуб може да има најмногу 4 (Четири) играчи со двојна лиценца, во една натпреварувачка сезона.

(3) Двојната лиценца може да биде издадена најдоцна до 24 часа пред почеток на првиот дел или пред почеток на вториот дел на соодветната лига во тековната натпреварувачка сезона.

(4) Играч со двојна лиценца не може да настапува за два клуба во иста фаза на натпреварување во иста натпреварувачка сезона.

(5) Ако клуб кој дава играч и клуб кој прима играч на двојна лиценца, се натпреваруваат во меѓусебно натпреварување или во втор дел од ист ранг, согласно утврден систем на натпреварување во тековната натпреварувачка сезона, двојната лиценца автоматски престанува да важи пред почеток на тоа натпреварување.

ЧЛЕН 37

(1) Играч може да настапува за друг клуб на пријателски или официјални меѓународни натпревари, но само со писмено одобрение од клубот за кој е регистриран во таа натпреварувачка сезона.

(2) Во случај играчот да ја прекрши одредбата од став 1 на овој член, играчот и клубот за кој настапил, прават дисциплински прекршок.

XI РЕГИСТРИРАЊЕ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ТРЕНЕРИ

ЧЛЕН 38

(1) Регистрирање на кошаркарските тренери врши Регистрациската комисија на КФСМ.

(2) Кошаркарските тренери може да ја извршуваат својата должност ако поседуваат лиценца за соодветната категорија на натпреварување во системот на натпреварување на КФСМ.

(3)Лиценците за вршење на тренерска должност ги издава Здружението на кошаркарските тренери на КФСМ, врз основа на утврдени критериуми и договор за регулирање на меѓусебните права и обврски на релација тренер-клуб на пропишан образец.

(4)Договорите за регулирање на меѓусебните права и обврски склучени помеѓу тренерот и клубот се евидентираат во КФСМ.

(5)Договори за регулирање на меѓусебните права и обврски склучени помеѓу тренерот и клубот што не се евидентирани во КФСМ, или кои не се склучени на образец-договор пропишан од Управниот одбор на КФСМ, не произведуваат правно дејство за КФСМ.

(6)Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски, треба прецизно да ги опише правата и обврските на тренерот и клубот. Тренерот има право, доколку не му се исполнети финансиските побарувања во однос на Договорот, да побара заштита од ЗКТМ и Регистрациската комисија на МКФ, кои не смеат да издаваат лиценца за нов тренер, се додека клубот не приложи доказ дека се исплатени финансиските побарувања кон претходниот тренер. Тренерот има право да се откаже од неостварените побарувања и за тоа да го извести ЗКТМ и Регистрациската комисија на КФСМ, со писмена изјава.

(7)Доказ за уплата на такса во висина од 300,00 денари за интерно евидентирање во деловодна книга на 3 (три) примероци на Договорот.

XII ПРАВО НА ЖАЛБА И БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТ

ЧЛЕН 39

(1)Против решенијата на Регистрациската комисија на КФСМ, објавени во билтените, и против сите одлуки на Регистрациската комисија на КФСМ, странките во рок од 3 (три) дена од денот објавување на билтенот или од денот на прием на одлуката, имаат право на жалба преку Регистрациската комисија на КФСМ до Арбитражата на КФСМ согласно чл.5и чл.10 од Правилникот за Арбитража на КФСМ.

(2)Жалба која е поднесена по истекот на предвидениот рок ќе биде отфрлена како ненавремена.

(3)Жалбата има суспензивно дејство врз првостепените одлуки.

(4)Доколку против одлука на Регистрациската комисија на КФСМ една од странките поднела жалба, регистрација и настап на играчот не се дозволени се до донесување на одлука на Арбитражата на МКФ.

(5)Арбитражата на КФСМ е должна во рок од 7 (седум) дена по приемот на жалбата, предметот да го земе во работа.

(6)Против правосилна одлука на Регистрациската комисија на КФСМ, странките имаат право на Барање за заштита на законитоста кое се поднесува преку Регистрациската комисија на КФСМ до комисијата на Управниот одбор на КФСМ.

(7)Барањето за заштита на законитост нема суспензивно дејство врз правосилната одлука на Регистрациската комисија на КФСМ, а одлуката донесена по истото нема ретроактивно дејство врз натпреварите кои се одиграле до моментот на нејзино донесување.

(8) КФСМ не сноси одговорност за надомест на било каква штета настаната заради укинување на првостепената одлука.

(9)Доколку странките не го искористиле правото на жалба, истите немаат право да поднесат барање за заштита на законитоста против правосилна одлука на Регистрациската комисија на КФСМ.

(10)Висината на таксите за поднесување на жалба и барање за заштита на законитоста ги одредува УО на КФСМ.

XIII ДОСТАВА

ЧЛЕН 40

(1)Странките вршат кореспонденција со КФСМ и комисиите на Управниот Одбор на КФСМ преку канцеларијата на КФСМ.

(2)Доставувањето на писмената до КФСМ се врши непосредно во канцеларијата на КФСМ со приемен печат, по пошта и по електронски пат кога е тоа предвидено со овој правилник.

(3)Секое писмено кое правно лице го поднесува до канцеларијата на КФСМ, мора да биде потпишано и доставено од овластено лице и да има печат на правниот субјект, или да биде доставено преку полномошник со полномошно заверено на нотар, или преку адвокат со уредно полномошно заверено со печат на адвокатот.

(4)Секое писмено кое физичко лице го поднесува до канцеларијата на МК КФСМ, мора да биде доставено лично од подносителот со прилог документ за лична идентификација, или преку полномошник со полномошно заверено на нотар, или преку адвокат со уредно полномошно заверено со печат на адвокатот.

(5)Ден на прием на писменото во КФСМ се смета денот кога истото непосредно е донесено во КФСМ, односно денот кога писменото е пратено по пошта.

(6)Техничкиот секретар на КФСМ е должен сите писмена што ги доставува до заинтересираните странки да ги достави преку пошта со препорачана пратка на адресата на странките назначена како адреса за прием на писмена.

(7)Адресата за клубот е назначена во молбата за упис, а адресата за секој играч е назначена во договорот кој е евидентиран во КФСМ.

(8)Странките се должни за промена на адресата за прием на писмена веднаш писмено да ја известат КФСМ, во спротивно ги сносат правните последици.

(9)Кога доставата се врши преку пошта со препорачана пратка на адреса на лицето на кое таа му се доставува, доставата ќе се смета за извршена кога писменото ќе му биде врачено на лицето, односно ако лицето не го подигне писменото во дадениот рок кој стои на известувањето.

(10)Кога во предвидени случаи достава се врши по електронски пат, доставата се смета за извршена на денот на приемот на писменото по електронски пат на адреса на е–пошта.

XIV РОКОВИ

ЧЛЕН 41

(1) Роковите се сметаат во денови, месеци и години.

(2) Кога рокот е определен во денови, во рокот не се засметува денот кога доставувањето или соопштувањето е извршено, туку за почеток за течење на рокот се смета првиот нареден ден.

(3) Во тек на предвидениот рок се сметаат сите работни и неработни денови.

(4) Само доколку последниот ден на рокот е недела или државен празник, или друг ден кој е прогласен за неработен, рокот истекува со истекот на првиот нареден работен ден.

XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

ЧЛЕН 42

(1) За се што не е регулирано со овој правилник, деловниците на комисиите и други акти на КФСМ, се применуваат интерните прописи и регулации на ФИБА Европа и ФИБА.

ЧЛЕН 43

(1) Обрасците наведени во овој правилник ги пропишува УО на КФСМ и истите ќе се применуваат од денот на стапување во сила на овој правилник.

ЧЛЕН 44

(1) Измени и дополнувања на овој правилник се вршат на начин и по постапка како и за негово донесување.

ЧЛЕН 45

(1) Толкување на одредбите на овој правилник дава Управниот одбор на КФСМ.

ЧЛЕН 46

(1)Овој правилник стапува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето.

(2) Со влегување во сила на овој правилник, престанува важноста на пречистениот текст со измени и дополнувања на Регистрацискиот правилник донесен на 07.10.2019 година.

Скопје, 24.07.2020

Кошаркарска Федерација на Северна Македонија
Претседател, Перо Антиќ